



**СЛОБОДА И ПРИВАТНОСТ
НА ИНТЕРНЕТ**

Сити Хол, Скопје, 21-22 мај 2012

(покрај кејот на р. Вардар, до Младински Културен Центар, поранешна дискотека Хард Рок)

Агенда

21 мај – Заштита на приватноста на интернет	
8.30-9.00	Регистрација
9.00-9.30	Отворање <ul style="list-style-type: none">▪ Жан Клод Шлумберже, амбасадор на Франција во Македонија▪ Елвис Али, офицер за проекти, Реформа на јавна администрација, Делегација на ЕУ во Македонија▪ Бардил Јашари, директор на Метаморфозис▪ Себастијан Ботро-Бонтер, Меѓународен институт за човекови права и мир во Каен, Франција▪ Билјана Зашова, претставник на Мрежата Франција-Балкан и заменик директор во АЛДА
9.30-10.30	Сесија 1: Правна и институционална рамка на приватноста во ЕУ и во Балканскиот регион <p><i>Колку законските и институционалните рамки одговараат на реалните потреби на граѓаните? Со што се соочуваат институциите и граѓанскиот сектор при имплементацијата на соодветните закони за заштита на личните податоци и приватноста?</i></p> <ul style="list-style-type: none">▪ Жан-Мануел Ларалд – Европска правна рамка за приватноста▪ Игор Кузевски, виш инспектор за заштита на личните податоци, Дирекција за заштита на личните податоци на РМ▪ Игор Стаматовски, Слободен софтвер Македонија – Интернетот не заборава▪ Албан Нелај, директор на Институтот Eupasal, Албанија▪ Лејла Бичакчиќ, директор на Центар за истражувачко новинарство во Босна и Херцеговина
10.30-11.00	Кафе пауза
11.00-12.00	Сесија 2: Приватност во медиумите <p><i>Како медиумите водат сметка за заштита на личните податоци и приватноста, без притоа да ја намалат вредноста на информациите?</i></p> <ul style="list-style-type: none">▪ Зоран Трајчевски, претседател на Советот за радиодифузија▪ Борјан Јовановски, телевизиски новинар▪ Елида Зулбеари, главен уредник на веб-портал на албански јазик▪ Сара Барније-Леруа, Меѓународен институт за човекови права и мир

12.00-13.30	Ручек
13.30-14.30	<p>Сесија 3: Приватност на децата на интернет</p> <p><i>Пристапи во подигнувањето на свеста за заштита на приватноста и безбедноста на децата на интернет</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ирина Шумадијева, Метаморфозис – Улогата на НВО-секторот во подигнување на свеста за заштита на приватноста на децата на интернет ▪ Георги Апостолов, координатор на Центарот за побезбеден Интернет во Бугарија ▪ Гордана Богева, наставник, и ученици – Како наставниците влијаат на образованието и подигнувањето на свеста на децата за заштита на нивната приватност на интернет?
14.30-15.00	Кафе пауза
15.00-16.00	<p>Сесија 4: Приватноста во бизнис секторот</p> <p><i>Аспектите на приватноста во бизнис секторот: политики за приватност, имплементација на законските одредби за заштита на приватноста на вработените, сигурност и приватност во е-трговијата, регулирање на приватноста на работно место</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Филип Стојановски, Метаморфозис – Политики за приватност на веб и Кодекс за заштита на приватноста на интернет ▪ Даниел Даниловски, ИТ експерт, NextSense – ИКТ решенија за активно и постојано спроведување на политики за заштита на личните податоци и приватноста ▪ Билјана Радоњанин, менаџер, Ексквизит – Аспекти на приватноста во е-трговијата ▪ Ванчо Орданоски, претприемач, Инфопроект – Импликациите на законите врз сопствениците на фирмите и нивниот однос кон приватноста на вработените
Паралелни сесии	<p>Работилници – отворени штандови за помош во 4 области:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ енкрипција на податоци ▪ користење софтвер за анонимно сурфање ▪ заштита на приватноста на децата на интернет ▪ прилагодување на поставките за приватност на Фејсбук
22 мај – Слобода на изразување на интернет (<i>Коспонзорирано од Computers, Freedom and Privacy</i>)	
10.00-11.00	<p>Сесија 1: Цензура во медиумите</p> <p><i>Уредувачки политики, закони за медиуми, закони за дописници, примери за цензура во медиумите</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Александар Балги-Галуа – Цензура во Балканските медиуми ▪ Насер Селмани, претседател на Здружение на новинари ▪ Снежана Трпевска, виш предавач, Висока школа за новинарство и за односи со јавноста ▪ Никола Младенов, главен уредник на дневниот весник и неделник Фокус ▪ Камелија Иванова, генерален секретар на Асоцијацијата за европски новинари од Бугарија
11.00-11.30	Кафе пауза

11.30-12.30	<p>Сесија 2: Државата и медиумите</p> <p><i>Границата на слободата на изразување наспроти националните интереси и сигурноста на граѓаните</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Себастијан Ботро-Бонтер, Меѓународен институт за човекови права и мир во Каен ▪ Роберто Беличанец, претседател на Центарот за развој на медиуми ▪ Алида Каракуши, независен издавач и блогер од Албанија ▪ Дамјан Георгиевски, Слободен софтвер Македонија – Законот за авторско право и слободата на изразување
12.30-14.00	Ручек
14.00-15.00	<p>Сесија 3: Слобода на изразување и говор на омраза</p> <p><i>Каде е границата помеѓу слободата на изразување и говорот на омраза? Етика во новинарството, примери за говор на омраза во медиумите</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Валентина Пелицер, извршна директорка на OneWorld – платформа за југоисточна Европа ▪ Мирјана Најчевска, експерт и активист за човекови права ▪ Жарко Трајаноски – Слобода на говор на омраза
15.00-15.30	Кафе пауза
15.30-17.00	<p>Сесија 4: Социјални медиуми: слободна територија</p> <p><i>Трибина за слободата на изразување и механизмите за саморегулација на социјалните медиуми</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Харис Алишиќ, експерт за социјални медиуми, Ал Џезеира Балкан ▪ Филип Стојановски, Метаморфозис ▪ Сеад Џигал, комуниколог и експерт за социјални медиуми ▪ Дона Костуранова, претседател, Младински образовен Форум од Скопје ▪ Модератор на трибината: Петрит Сарачини, раководител на програми во Македонски институт за медиуми
Модератор на конференцијата: г-а Билјана Бејкова, НВО Инфо центар	

Организатори на настанот:	Во рамките на:
 	 <p>Децентрализирана соработка меѓу Долна Нормандија и Македонија</p>

Партнери и поддржувачи:					
					